

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА ПРЕКУ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ



Содржина

1	Про	ицес на поднесување на барање за ЗОП преку Портал	. 3
	1.1	Изработка на барање за ЗОП	.3
	1.2	Преглед на заверки на помагало за осигуреникот	.9



1 Процес на електронска за заверка на ортопедско помагало

преку Портал

Целта на овој документ е да се опише начинот на кој избран лекар или специјалист ќе може да изврши електронска заверка на потврдата за потреба на ортопедско помагала за свој осигуреник преку портал, односно специјалист за било кој активен осигуреник. Електронски потпишаното барање за потреба од ортопедско помагало ќе ги помине истите контроли како и контролите на шалтерската апликација која се кроисти во подрачните служби на Фондот. По успешната заверка, истата ќе биде достапна за преглед во Фондот и ќе биде еднакво валиден документ за издавање на помагало од ортопедската куќа.

1.1 Изработка на потврда за потреба од ортопедско помагало и нејзина автоматска заверка

Најавен корисник кој има улога на избран лекар, односно специјалист ќе може да избере изработка на потврда за ЗОП кој се наоѓа во делот на Барања за осигуреници. Со клик на иконата



за "Барања за осигуреници" се отвора панелот во кој се прикажуаат различните

видови барања кои може да ги поднесе најавеното лице преку портал. (Слика 1)

	🔊 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА	1
Ċ	Изберете вид на барање	-
_	ЗОП Барања за заверка на ортопедски помагала	<u>Корисничко упатство</u>
8		
()		

Слика 1



Во овој панел доколку ја имате соодветната улога се листа и редот за барања за ЗОП каде со клик можете да ја отворите страната преку која понатаму може да се пребара осигуреник и да се поднесе барање за ЗОП.

Пребарувањето на осигуреникот се прави со внес на ЕМБГ/ЕЗБО во означеното поле, по што се клика на копчето "Пребарај". (Слика 2)

朣	корисничко упатство
	Внесете матичен број
6	

Слика 2

Со пребарувањето на осигуреникот се отвора нова страна за преглед на детали за издадените ортопедски помагала за тој осигуреник, независно дали тоа е креирано на портал или во апликацијата за заверка на помагала во ФЗОМ. (Слика 3)



<u>ba</u> r	Jane 3	а друг	оситур									
				_								
личн	И ПОДАТО	ЩИ ЗА ОСІ	ИГУРЕНИК			ПРИЈАВ	ПРИЈАВИ ВО ЗО					
5						Датум н пријава	а Датум на одјава	Даноч	чен број Обврзник		Основ на осигурување	Сродство
Адрес	са и место	од исправ	a 101 55.	ЛИСЕЦ, ТЕТОВО		23.09.200	9				1 - ЛИЦА СО ПЛАТА (1)	Носител
Адрес	са и место	на живеен	ње 416924-	-лисец лисец, тето	DB0							
Држа	ва и место) на раѓањ	e 807 MA	КЕДОНИЈА ТЕТОВО,	TETOBO							
Полра		ente	TETOBC									
EADAI												
DAPA	ња за зае	ЗЕРКА НА (ортопедски	1 ПОМАГАЛА								
Датум	ња за зав потврда	ЗЕРКА НА (Шифра	ОРТОПЕДСКИ Назив	1 ПОМАГАЛА Старосна група	Вид заверка	Статус потврд	а Број:	заверка	Датум заверка	важност од	Важност до	Акции
Датум	ња за зае потврда	ВЕРКА НА О Шифра	ортопедски Назив	и помагала Старосна група Сите старо ▼	Вид заверка Сите видови 🔻	Статус потврд	а Број:	заверка	Датум заверка	важност од	Важност до	Акции
Датум П	ња за зае потврда ПЈЕ - 27.11	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (СТС	ОРТОПЕДСКИ Назив	1 ПОМАГАЛА Старосна група Сите старо ▼	Вид заверка Сите видови Т	Статус потврд	a <mark>Број</mark> :	заверка	Датум заверка	Важност од	Важност до	Акции
Датум 1 Ског 27.1	ња за зае потврда ПЈЕ - 27.11 1.2014	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (СТС 1104	ортопедски Назив ренирано) 100% МАСЛС	1 ПОМАГАЛА Старосна група Сите старо ▼ НАД 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови •	Статус потврд	а Број : Број : 7447	заверка	Датум заверка 27.11.2014	 Важност од 27.11.2014 	Важност до 26.12.2014	Акции
Датум (В СКОГ 27.1: В ГЕВГ	ны ЗА ЗАВ потврда ПЛЕ - 27.11 1.2014 ТЕЛИЈА - 23	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (ССС 1104 7.11.2014 (ортопедски Назив Эрнирано) 100% Маслс (сторниран	1 ПОМАГАЛА Старосна група Сите старс ▼ НАД 18 ГОДИНИ Ю)	Вид заверка Сите видови 🔻 МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА	Статус потврд	а Број : Страна 7447	заверка	Датум заверка 27.11.2014	Важност од	Важност до	Акции
Датум I Ског 27.1: Ског 27.1: Ског 27.1:	нья за зая потврда по по по по по по по по по по по по по	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (СТС 1104 7.11.2014 (1104	ортопедски Назив Орнирано) 100% Маслс (сторниран 100% Маслс	и помагала Старосна група Сите старс ▼ над 18 години ко) над 18 години	Вид заверка Сите видови ▼ МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	a Број : 7447	заверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014	Важност од 27.11.2014 01.12.2014	Важност до и и состато и и 26.12.2014 и 30.12.2014 и	Акции
Датум (Скор 27.1: С гевг 27.1: 27.1: 27.1:	нья за зан потврда ПЛЕ - 27.11 1.2014 ТЕЛИЈА - 21 1.2014 1.2014	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (ССС 1104 7.11.2014 (1104 1104	ортопедски Назив Эрнирано) 100% Маслс (сторниран 100% Маслс 100% Маслс	ПОМАГАЛА Старосна група Сите старс ▼ НАД 18 ГОДИНИ Ю) НАД 18 ГОДИНИ НАД 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови ▼ МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 5poj: 7447 7455 7463 	заверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	Важност од 27.11.2014 21.12.2014 31.12.2014	Важност до и и 26.12.2014 и 30.12.2014 и 29.01.2015 и	Акции
Датум (27.1: СКОГ 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1:	нья за зая потврда ПЛЕ - 27.11 1.2014 ГЕЛИЈА - 22 1.2014 1.2014 1.2014	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (СТС 1104 7.11.2014 (1104 1104 1104	ортопедски Назив ЭРНИРАНО) 100% МАСЛС (СТОРНИРАН 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС	ПОМАГАЛА Старосна група Сите старс ▼ над 18 ГОДИНИ Над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови К МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	а Број: С. 7447 7455 7463 7471	ваверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	 Важност од 27.11.2014 01.12.2014 31.12.2014 30.01.2015 	Важност до И	Акции
Датум (С ског 27.1: С гевг 27.1: 27.1	нья за зан потврда пре - 27.11 1.2014 Гелија - 2 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014	ВЕРКА НА (Шифра .2014 (СТС 1104 7.11.2014 (1104 1104 1104 1104	ортопедски Назив Эрнирано) 100% Маслс (СТОРНИРАН 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс	Г ПОМАГАЛА Старосна група - Сите старо Т над 18 ГОДИНИ Над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 Epoj: 7447 7455 7463 7471 7498 	ваверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	 Важност од 27.11.2014 27.11.2.014 31.12.2014 30.01.2015 01.03.2015 	Важност до 26.12.2014 30.12.2014 29.01.2015 28.02.2015 30.03.2015	Акции
Датум и Ског 27.1: Ског 27.1: 2	ны за зая потврда пре - 27.11 1.2014 ГЕЛИЈА - 2 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014	<mark>Шифра</mark> .2014 (СТС 1104 7.11.2014 1104 1104 1104 1104	ортопедски Назив Эрнирано) 100% Маслс (СТОРНИРАН 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс	ПОМАГАЛА Старосна група - Сите старо ▼ над 18 ГОДИНИ Ю) Над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ над 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 Fpoj: 7447 7455 7463 7471 7498 7501 	аверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	 Важност од 27.11.2014 01.12.2014 31.12.2014 30.01.2015 01.03.2015 31.03.2015 	Важност до и 26.12.2014 30.12.2014 29.01.2015 28.02.2015 20.03.2015 29.04.2015	Акции
Датум Скої 27.1: в гевт 27.1: 2	ны за зае потврда ПЛЕ - 27.11 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014	<mark>Шифра</mark> 2014 (СТС 1104 7.11.2014 1104 1104 1104 1104 1104	ортопедски Назив Эрнирано) 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс 100% Маслс	Старосна група Сите старо ▼ над 18 Години над 18 Години над 18 Години над 18 Години над 18 Години над 18 Години над 18 Години	Вид заверка Сите видови ▼ МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 Fpoj: 7447 7455 7463 7471 7498 7501 7528 	аверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	Важност од 27.11.2014 31.12.2014 31.12.2014 30.01.2015 01.03.2015 31.03.2015 30.04.2015	Важност до И 26.12.2014 30.12.2014 28.02.2015 28.02.2015 29.04.2015 29.04.2015	Акции
Датун С скої 27.1: С гевг 27.1:	ны за зае потврда ПDE - 27.11 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014	ВЕРКА НА (Шифра 2014 (СТС 1104 7.11.2014 (1104 1104 1104 1104 1104 1104 2.2014 (СТС	РРТОПЕДСКИ Назив ЭРНИРАНО) 100% МАСЛС (СТОРНИРАН 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС	ПОМАГАЛА Старосна група → Сите старе ▼ НАД 18 ГОДИНИ НАД 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови • • МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 5poj: 7447 7455 7463 7471 7498 7501 7528 	заверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	Важност од 27.11.2014 31.12.2014 31.12.2014 30.01.2015 31.03.2015 31.03.2015	Важност до 26.12.2014 30.12.2014 29.01.2015 28.02.2015 30.03.2015 29.04.2015 29.04.2015	Акции
Aaryw I CKOT 27.1: CT	HA 3A 3AE NOTE - 27.11 1.2014 T.1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 T.2014 T.2014	ВЕРКА НА (Шифра 2014 (СТС 1104 7.11.2014 (1104 1104 1104 1104 1104 1104 2.2014 (СТС 7.301	РТОПЕДСКУ Назив РНИРАНО) 100% МАСЛС (СТОРНИРАН 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС 100% МАСЛС	ПОМАГАЛА Старосна група → Сите старе ▼ НАД 18 ГОДИНИ НАД 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови • • • МЕСЕЧНА ЗАВЕРКА МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИЧНА ЗАВЕ НОВО	Статус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 5poj: 7447 7455 7463 7471 7498 7501 7528 7633 	заверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	 Важност од 27.11.2014 27.11.2014 30.01.2014 30.01.2015 31.03.2015 31.03.2015 30.04.2015 27.11.2014 	Важност до 21 26.12.2014 С 30.12.2014 С 28.02.2015 С 28.02.2015 С 29.04.2015 С 29.04.2015 С 29.05.2015 С 20.05.2015 С	Акции
DATA Aatym CKOO 27.1: CKOO 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1: 27.1:	HA 3A 3AE NOTEPDA IL2014 IL	арка на с шифра .2014 (ССС 1104 7.11.2014 1104 1104 1104 1104 1104 2014 (ССС 7301 27.11.2014	ортопедски Назив РНИРАНО) 100% МАСЛС (СТОРНИРАН 100% МАСЛС 100% МАСЛС (СТОРНИРА	ПОМАГАЛА Старосна група → Сите старе ▼ НАД 18 ГОДИНИ НАД 18 ГОДИНИ	Вид заверка Сите видови ▼ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ МЕСЕЧНА ХРОНИ-НА ЗАВЕ НОВО	Стотус потврд СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА СТОРНИРАНА	 5poj : 7447 7455 7463 7471 7498 7501 7528 7633 	заверка	Датум заверка 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014	Важност од 27.11.2014 31.12.2014 30.01.2015 01.03.2015 31.03.2015 30.04.2015	Важност до 21 26.12.2014 2 30.12.2014 2 29.01.2015 2 29.01.2015 2 29.04.2015 2 29.05.2015 2 29.05.2015 2	Акции

Слика З

Во табелата за преглед можете да ги видите сите изготвени барања за ЗОП со информации за: датум на потврда, шифра на помагало, назив на помагало, старосна група, вид на заверка, статус на потврдата, број на заверка, датум на заверка, важност од – до на помагалото и можни акции кои можете да ги превземете. Овозможени се филтри по старосна група и вид на заверка и тоа со избор од листата:

Старосна група	Ви
Сите старс 🔻	Сите
Сите старосни гру 0 - 7 ГОЛИНИ	/пи
7 - 18 ГОДИНИ	-14
18 - 65 ГОДИНИ НАЛ 65 ГОЛИНИ	
0 - 10 ГОДИНИ	
0 - 18 ГОДИНИ	14
над 18 години	+14
ЗА СИТЕ СТАРОСНИ	ГРУПИ НА

Како и филтри по Шифра, Назив на помагало, Статус на потврда, Број на заверка со внес на текст/број.



Креирањето на ново Барање за ЗОП се прави со клик на копчето 🛨 во горниот десен агол, или

со клик на копчето **н** во редот кај што е масечната /хронична заверка од прегледот, по што се отвора нова форма за пополнување на податоци за новото барање. (Слика 4)

ІОДАДИ БАРАЊЕ	
БАРАЊЕ ПОТВРДА	
Подрачна единица*	Изберете подрачна единица 🔻
Датум на прием*	10.12.2014
ЕМБГ на подносител	ПРЕБАРАЈ ПО ЕМБГ
Име презиме на подносител	
Забелешка	
Повреда при работа Проф. за	болување
	пополнете ги табовите соодветно Откажи

Слика 4

Информации кои се задолжителни за пополнување се:

- Датум на прием (Секогаш денешниот ден)
- ЕМБГ на подносител (Пребарување на ЕМБГ, по што се пополнува "Име и презиме на подносител".)
- Забелешка (текст)

По пополнување на барањето потребно е да се пополни и наредниот таб на потврдата. (Слика 5)

Број на потврда *		
Датум на потврда*	10.12.2014	Ē
Ортопедско помагало*		
Шифра на дијагноза*		
Пекар*(ЗАДОЛЖИТЕЛНО)		

Слика 5



Фонд за здравствено осигурување на Македонија <u>helpdesk@fzo.org.mk</u>

Информации кои се задолжителни за пополнување на потврдата се:

- Број на потврда
- Датум на потврда (Секогаш денешниот ден)
- Ортопедско помагало (Пребарување по шифра на помагало каде се листаат само оние помагла кои избраниот лекар/ специјалист може да ги издаде според режим на пропишување и конфигурација. Тука не спаѓаат помагалата за кои треба мислење од лекарска комисија, потпис од втор лекар, конзилијарно мислење, специјалистичко мислење, доколку се работи за терминална фаза или месечна заверка)
- Шифра на дијагноза (Според режим на пропишување и конфигурација се листаат само оние шифри кои соодветствуваат на најавеното лице и избраната шифра на помагало)
- Лекар (Податоци на најавеното лице)

Креирање на месечназаверка преку Портал може да се направи само доколку за лицето за таа шифра на помагало веќе постои мислење од лекарската комисија каде е вклучен специјалистички извештај или конзилијарно мислење. (Слика 6)

дади месечн	ІА ЗАВЕРКА				
БАРАЊЕ	ПОТВРДА	СПЕЦИ	ЈАЛИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ		
Датум на издавање*			28.12.2014		*
Шифра на диј	агноза*		Q01 (ЕНЦЕФАЛОКЕЛА)		
Лекар*(ЗАДОЛ	іжително)				
				AND NO. 1111	
					ΟΤΚΑΝΜΑ
				ПОПОЛНЕТЕ ГИ ТАБОВИТЕ СООДВЕТНО	откажи

Слика 6

По соодветно пополнување на податоците можете да го зачувате и потпишете барањето со клик

на потпиши и зачува), по што ќе ви се појави порака за потврдување на акцијата, и електронски потпишување на барањето. По потпишувањето на барањето ќе ви се појави порака за успешноста на потпишувањето, а помагалото ќе биде излистано во табелата на детали за осигуреникот. (Слика 7, Слика 8)



ПОТВРДА НА АКЦИЈА	×
Дали сте сигурни дека сакате да го потпишете барањето?	
продолжи отках	жи

80	PINDialo	g ×
PIN:		
•••••		
	ОК	Cancel



Потпишаното барање е веќе достапно за преглед и во ФЗОМ од каде доколку има потреба истото ќе може да се сторнира доколку заверката не е реализирана и не е издадено помагалото од ортопедска куќа.

Достапна акција за заверените потврди е преглед на истите без можност за промена или бришење на некоја од нив. (Слика 9)



	ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИК			ПОДАТОЦИ ЗА БАРАЊЕ				
	A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF ADDRESS OF ADDRESS ADDR		Подрачна единица Б/ Статус О/		битола одобрено			
	Rame a company to the long the			Тип на заверка		НОВО		
		101 55		Датум на прием		10.12.2014		
	Адреса и место од исправа 1			Повреда на работа ,	/ Терминална фаза	He / He	ie / He	
	Адреса и место на живеен	907 MA		Лекарска комисија		He		
,	држава и место на рагање	807 MA	кедонира тетово, тетово	Забелешка				
	подрачна единица	TETOB	J					
)	потврди			ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРД	A			
	Помагало	Ст. група	Статус	информации	СПЕЦИФИКАЦИЈ	а документација	ЗАВЕРКА	
	7301 - ДУБАК СО МАСИЧКА 4 ТРКАЛА	НАД 18 ГОДИНИ	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА					
				Број на потврда		Датум на потврда		
				43		10.12.2014		
				Архивски број		Дијагноза		
				17-70/1		G11.1 (ЦЕРЕБЕЛАРНА А	ТАКСИЈА СО РАН ПОЧЕТОК)	
				Лекар		Здравствена устано	ва	
				Референтна цена		Партицирација		
				2 936 00 ден		294.00 ден		
				Латум важност од		294,00 ден.		
				на при валитост од		датул валиост до		

Слика 9

1.2 Преглед на заверки на помагало за осигуреникот

Секое најавено лице ќе може да направи преглед на сите издадени заверки на негово име, од Портал или од апликацијата на ФЗОМ. Тоа може да се направи со клик на табот за "Лични барања" и "Пребарај". (Слика 10)



Слика 10



Фонд за здравствено осигурување на Македонија <u>helpdesk@fzo.org.mk</u>

По ова ви се отвора нова страна на која можете да ги прегледате сите издадени заверки со деталите за нив. (Слика 11)

-	Барања за	заверка на ортопедски помагала				<u>Корисничко упато</u>	
				ПРЕБАРАЈ			
	лични подато	ОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИК					
	1=	a following the second se					
	Адреса и место с	од исправа	БОРО ВУЛИЌ 48 Т				
	Адреса и место на живеење БОРО ВУЛИЌ 48 ТЕТОВО, ТЕТОВО						
	Држава и место	на раѓање	807 МАКЕДОНИЈА ТЕТОВО, ТЕТОВО				
0	Подрачна едини						
-	преглед на по Шифра	іднесени потврди за зоп Назив		Број на потврда	Статус на потврда	Акција	
878 J							
	🛛 Тип заверка	: Месечна хронична заверка Статус заве	рка: Одобрено				
	Тип заверка 82144	к Месечна хронична заверка Статус заве ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ И	рка: Одобрено НОЌНИ ПЕЛЕНИ З	123	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА		
	© Тип заверка 82144 82144	к Месечна хронична заверка Статус заве ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ I ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ I	рка: Одобрено НОЌНИ ПЕЛЕНИ З НОЌНИ ПЕЛЕНИ З	123 123	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	::	
	Стип заверка 82144 82144 82144	Месечна хронична заверка Статус заве ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ I ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ I ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ I	рка: Одобрено ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з	123 123 123	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА		
	Стип заверка 82144 82144 82144 82144 82144	11 Месечна хронична заверка Статус заве ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ	рка: Одобрено НОЌНИ ПЕЛЕНИ З НОЌНИ ПЕЛЕНИ З НОЌНИ ПЕЛЕНИ З НОЌНИ ПЕЛЕНИ З	123 123 123 123	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА		
	Стип заверка 82144 82144 82144 82144 82144 82144	н Месечна хронична заверка Статус заве ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ	рка: Одобрено ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з	123 123 123 123 123 123	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА		
	D Twn завержа 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144	11 Месечна хронична заверка Статус ваве ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ	рка: Одобрено ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з	123 123 123 123 123 123 123	ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА		
	C Tun заверка 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144	в: Месеча хоринча заврога Статус заве ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ ВИСОКОЛЕРИОМАНТНИ АНАТОНСКИ а Ново Статус заверка: Одобрио	риа: Одобрено ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з	123 123 123 123 123 123 123	одовяена од автоматска контрола одовяена од автоматска контрола		
	C Twn saeepka 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144 82144 7501	 Месена хронича завера (Статус свая) Високопераорнантни нанатонски и високопераорнантни нанатонски и 	риа: Одобрено ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з ноќни пелени з	123 123 123 123 123 123 123	одовяена од автоматска контрола одовяена од автоматска контрола		
	Стип заверка 82144 82145 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214 8214	 Менена удовника заврук Статус ване висскопереконнытна иналтопска висскопереконнатна иналтопска висскопереконнатна висскопереконнатна иналтопска висскопереконнатна иналтопска висскопереконнатна иналтопска висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконнатна висскопереконна	риа: Одобрено нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з	123 123 123 123 123 123 123 123	одовяена од автоматска контрола одовяена од автоматска контрола		
	© Twn заверка 82144 82147 82147 82147 82147 82147 82147 82147 82144 82147 8215 8215 8215 8215 8215 8215 8215 8215	и месяча удовника завера. Статус заве висскопственскими на инистоксана висскопственскими с и инистоксана висскопственскими и инистоксана висск	риа: Одобрено нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нойни пелени з нока)	123 123 123 123 123 123 123 123 1234	одовяена од автоматска контрола одовяена од автоматска контрола		
	 Twn заверка 82144 82144	 Месяча удовника завера: Стату саве ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ ВИСОКОПЕРАОНАНТНИ АНАТОМСИ НОВ: Стату савера: Одобрено ВЕШТАЧКА ДОХА (силико НОВ: Стату савера: Соробрено ВЕШТАЧКА ДОХА (силико НОВ: Стату савера: Соробрено ВЕШТАЧКА ДОХА (силико НОВ: Стату савера: Соробрено ВЕШТАЧКА ДОХА (силико НОВ: Стату савера: Сторидон НОВ: Стату савера: Сторицови НОВ: Стату савера: Сторицови ВИСО Стату савера: Сторидови ВИСО СТОРИ СТОРИ СТОРИ СТОРИ СТОРИ СТОРИ СТОРИСКИ ВИСО СТОРИ СТОР	риа: Одобрано Нокни пелени з нокни пелени з нокни пелени з нокни пелени з нокни пелени з нокни пелени з нока) нока)	123 123 123 123 123 123 123 1234 1234	Одовяена од автоматска контвола одовяена од автоматска контвола		



Во делот за акции можете да направите преглед на детали за издадената потврда со клик на копчето (), односно да го превземете документот на заверка со клик на копчето).

Прегледот на детли отвора нов прозорец со деталите за потврдата. (Слика 12)

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА О	СИГУРЕНИК		ПОДАТОЦИ ЗА БАРАЊЕ				
	-		Подрачна единица	B	АЛАНДОВО		
			Статус	0	добрено		
Second Contract		a manage fragming	Тип на заверка	м	ЕСЕЧНА ЗАВЕРКА		
			Датум на прием	2	8.01.2015		
Адреса и место од исправа Адреса и место на живеење Држава и место на раѓање		CONTRACTOR OF A	Повреда на работа / Терминална фаза		He / He		
		the second contrast strength	Лекарска комисија Забелешка		He		
		symptotic large stress					
юдрачна сдиница		-					
отволи							
потведи			ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРДА				
Помагало	Ст. група	Статус	детали за потврда информации специфи	кација	документација	ЗАВЕРКА	
Помагало 101 - БЕЗГЛУТЕНСКО РАШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	информации специфи	кација	документација	ЗАВЕРКА	
Помагало 101 - БЕЗГЛУТЕНСКО АШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	детали за потврда информации специои Број на потврда	кација	Документација Датум на потврда	ЗАВЕРКА	
Помагало 01 - БЕЗГЛУТЕНСКО АЩНО	Ст. група над 18 години	Статус Одобрена од автоматска Контрола	детали за потврда информации специои Број на потврда 423	КАЦИЈА	Документација Датум на потврда 28.01.2015	ЗАВЕРКА	
Помагало 101 - БЕЗГЛУТЕНСКО АШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	детали за потврда информации специфи Број на потврда 423 Архивски број	кација	ДокуМентација Датум на потврда 28.01.2015 Дијагноза	3ABEPKA	
Помагало 101 - БЕЗГЛУТЕНСКО I АШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	Детали за потврда Информации Специои Број на потврда 423 Архивски број 17-2/1	кација	Документациза Датум на потврда 28.01.2015 Дијагноза F20 (ШИЗОФРЕНИЈА)	ЗАВЕРКА	
Понагало 01 - 552ГЛУТЕНСКО АШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРДА ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИФИ Број на потврда 423 Архивски број 17-2/1 Лекар	кација	Документација Датум на потврда 28.01.2015 Дијатноза F20 (ШКЗФРЕНИЈА) Здравствена устано	ЗАВЕРКА	
Помагало 01 - 5ЕЗГЛУТЕНСКО АШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРДА ИНФОРНАЦИИ СПЕЦИФИ Број на потврда 423 Архивски број 17-2/1 Лекар Лекар Избран (137260)	КАЦИЗА	Документација Датум на потврда 28.01.2015 Дијагноза F20 (ШИЗОФРЕНИЈА) Здравствена устано ГЕМА ХИДРОПЛАСТ КО	ЗАВЕРКА раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз	
Понагало 01 - БЕЗГЛУТЕНСКО АШНО	Ст. група НАД 18 ГОДИНИ	Статус Одобрена од Автоматска Контрола	ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРДА ИНФОРНАЦИИ СПЕЦИФИ Број на потврда 423 Архивски број 17-2/1 Лекар Избран (137260) Референтна цена	КАЦИЈА	Документација Датум на потарда 28.01.2015 Дијагноза Р20 (ШИЗОФРЕНИЈА) Здравствена устано ГЕМА ХИДРОЛЛАСТ КО Партиципација	ЗАВЕРКА Эва ССТАДИН И ДР. Д.О.О. ЕКСІ	
Понагало 01 - БЕЗГЛУТЕНСКО АШНО	Ст. група НАД 18 години	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРДА ИНФОРНАЦИИ СПЕЦИФИ Број на потврда 423 Архивски број 17-2/1 Лекар Лекар Избран (137260) Референтна цена 4.080,00 ден.	КАЦИЈА	Документација Датум на потврда 28.01.2015 Дијагноза F20 (ШИЗОФРЕНИЈА) Здравствена устано Гема Хидролласт Ко Партиџизација 408,00 ден.	ЗАВЕРКА 2888 ССТАДИН И ДР. Д.О.О. ЕКСІ	
Помагало 101 - БЕЗГЛУТЕНСКО РАШНО	Ст. група над 18 години	Статус ОДОБРЕНА ОД АВТОМАТСКА КОНТРОЛА	ДЕТАЛИ ЗА ПОТВРДА ИНФОРНАЦИИ СПЕЦИФИ 423 Архивски број 17-2/1 Лекар Лекар Избран (137260) Референтна цена 4.080,00 ден. Датум важност од	КАЦИЈА	Документација Датум на потврда 28.01.2015 Дијатноза F20 (ШИЗОФРЕНИЈА) Здравствена устано ГЕМА ХИДРОПЛАСТ КО Партиципација 408,00 дек. Датум важност до	ЗАВЕРКА ОБА ОСТАДИН И ДР. Д.О.О. ЕКС	



Слика 12

Страна 10

Фонд за здравствено осигурување на Македонија <u>helpdesk@fzo.org.mk</u>